



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни издавања и огласи 602-3-251

Среда, 23 февруари 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,75 (75) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 36 (3.600) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

82.

Врз основа на членот 2 од Законот за задолжителна испорака на сировини, репродукциони материјали и други стоки заради обезбедување определени потреби од интерес за целата земја (контингентирање во производството) — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ ЕЛЕКТРОЛИТЕН БАКАР, ЕЛЕКТРОЛИТЕН ЦИНК ВО БЛОК, КАДМИУМ, ЦИНК-ЛИМ, РАФИНИРАНО ОЛОВО ВО БЛОК, СРЕБРО, АЛУМИНИУМ ВО БЛОК И МЕТАЛНА ЖИВА

1. Заради обезбедување на производството за потребите на Југословенската народна армија, определените производители на електролитен бакар, електролитен цинк во блок, кадмиум, цинк-лим, рафинирано олово во блок, сребро, алуминиум во блок и метална жива се должни во 1966 година од своето текущо производство да им ги испорачат утврдените количини од наведените производи на определените корисници.

Сојузниот секретар за индустрија и трговија ќе ги определи производителите што, во смисла на ставот 1 на оваа точка, ќе бидат должни да ги испорачат наведените производи во количините што се должни да ги испорачат, а државниот секретар за народна одбрана — корисниците.

2. Производителите што со прописот донесен врз основа на точката 1 став 2 од оваа одлука ќе бидат определени како задолжителни испорачачи, се должни со определените корисници да склучат договори за продажба и купување, во рок од 30 дена од денот на добивањето на диспозиција на производите на корисниците.

3. Со прописот донесен врз основа на точката 1 став 2 од оваа одлука ќе се определат и податоците за извршување на договорите од точката 2 на оваа одлука што ќе бидат производителите должни да му ги доставуваат на Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија како и рокот во кој се должни да ги достават тие податоци.

4. Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација ако во пропишаниот рок не го склучи договорот за задолжителна испорака на производите (точка 2), или не ја изврши испораката во договорениот рок, или не ги достави податоците за извршување на договорите во пропишаните рокови (точка 3).

За прекршок од ставот 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација со парична казна до 1.000 динари.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 16

10 февруари 1966 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

83.

Врз основа на членот 55 став 1 од Законот за патните исправи на југословенските државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ КАКО И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ

Член 1

Во Правилникот за водење на евиденција и за известувањето за издадените патни исправи и виза како и за обрасците на патните исправи и на барањата за издавање патни исправи и виза („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/65) во членот 10 точката 1 се менува и гласи:

„1) текстот: „СФР Југославија“ на насловната страна (кориците) на личниот пасош и на заедничкиот пасош се пишува со латиница и кирилица“.

Во точката 3 зборовите: „текстот на другите страни“ се заменуваат со зборовите: „останалиот текст“.

Член 2

Обрасците бр. 2 и 3 од членот 12 се заменуваат со нови обрасци бр. 2 и 3 кои се напечатени кон овој правилник и негов се составен дел.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. П-27-5/1

18 февруари 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Милаш Мишковиќ, с. р.

Образец бр. 2
(формат: 10 × 14,5 cm)

Корици

Г Р Б
SFR JUGOSLAVIJA
СФР ЈУГОСЛАВИЈА

Страна 1

Г Р Б
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

(Презиме и име на носителот)

Ознака на серијата и сериски број на пасошот

Страна 2

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Ден, месец и година на раѓањето

Место и општина на раѓањето

Живеалиште и адреса

Страна 3

Фотографија

(Своерачен потпис)

Страна 4

Фотографии на членовите на семејството

Страна 5

ПАТУВААТ СО НЕГО

Презиме и име	Ден, месец и година на раѓањето	Место и општина на раѓањето	Живеалиште и адреса

Страна 6

Пасошот е издаден од

На ден _____ месец _____ 19____ година

Важи до _____ 19____ година

(Потпис на службеното лице)

(М. П.)

Место за такса

Страна 7

ПРОДОЛЖУВАЊЕ

ОД СТРАНА НА ДИПЛОМАТСКО ИЛИ КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

Рокот на важењето на овој пасош се продолжува до _____ 19____ година

(Потпис на службеното лице)

(М. П.)

Место за такса

Од 8 до 64 страна

В И З А

Образец бр. 3
(формат: 10 × 14,5 cm)

Корици

Г Р Б
SFR JUGOSLAVIJA
СФР ЈУГОСЛАВИЈА

Страна 1

Г Р Б
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ

Издаден од

На ден _____ месец _____ 19____ година

Важи до _____ 19____ година

(Потпис на службеното лице)

(М. П.)

Ознака на серијата и сериски број на пасошот

Од 3 до 56 страна

Страна 3

Место за фотографија

Презиме и име

Ден, месец и година на раѓањето

Место и општина на раѓањето

Живеалиште и адреса

Од 8 до 64 страна

В И З А

84.

Врз основа на чл. 205 и 206, во врска со членот 141 став 3 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА СЛУЖБАТА НА БРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ НА ЦИВИЛНИТЕ АЕРОДРОМИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува организацијата на службата за укажување брза медицинска помош (во понатамошниот текст: служба за брза помош) на патници, посади на воздухоплови и на други лица на цивилен аеродром.

Член 2

Службата за брза помош на цивилен аеродром има за задача да им укажува брза медицинска помош на патници, посади на воздухоплови и на други лица на аеродром; да им укажува брза медицинска помош на повредени во случај на насреќа на воздухоплов и да ги превезува повредените и акутно болелите до здравствените установи.

Член 3

Службата за брза помош на спортски аеродром и на аеродром за сопствени потреби има за задача да им укажува прва брза медицинска помош на посади и на други лица во случај на незгода на воздухоплов на аеродром, и да ги превезува повредените до здравствените установи.

Член 4

Службата за брза помош на цивилен аеродром ја организира работната организација што е носител на правото на користење на аеродромот.

Член 5

Службата за брза помош на воздухопловно пристаниште за внатрешен сообраќај и на воздухопловно пристаниште за меѓународен сообраќај мора да функционира за сето време додека воздухопловното пристаниште е отворено за сообраќај.

На спортски аеродроми и на аеродроми за сопствени потреби службата за брза помош мора да функционира за сето време додека на аеродромот се врши летање.

Член 6

Службата за брза помош на воздухопловно пристаниште за меѓународен сообраќај можат да ја вршат само лекари, а на другите цивилни аеродроми оваа служба можат да ја вршат лекари или медицински техничари односно медицински сестри.

Член 7

На воздухопловно пристаниште за внатрешен сообраќај и на воздухопловно пристаниште за меѓународен сообраќај мораат да се обезбедат потребни простории за амбуланта, која се состои од просторија за преглед и чекална.

На спортски аеродроми и на аеродроми за сопствени потреби мора да се обезбеди просторија годна за укажување брза медицинска помош, со потребна опрема.

Амбулантната од ставот 1 на овој член мора да има потребна опрема, што ја сочинуваат: мебел, санитарски прибор и инструменти, лекови, санитарски материјал и санитарски возила (автомобили).

Потребната опрема од ст. 2 и 3 на овој член ја утврдува носителот на правото на користење на аеродромот, во спогодба со сојузниот орган на управата надлежен за работите на безбедност на воздушната пловидба.

Член 8

Службата за брза помош на цивилен аеродром мора на барање од патник, член на посада на воздухоплов или друго лице што ќе се најде на аеродромот да укаже прва медицинска помош само во случај на акутно заболување, повреда, ранување или изгореници.

Службата за брза помош на аеродром може да врши интервенции само заради укажување прва помош и оспособување на болното односно повреденото лице за патување или превоз до здравствената установа.

Член 9

Службата за брза помош е должна по укажаната прва медицинска помош заболното или повреденото лице, по потреба, да го превезе до соодветната здравствена установа. Во упатот за здравствената установа службата за брза помош е должна да го означи видот на укажаната помош.

Член 10

Ако брза медицинска помош побара транзитен патник чија здравствена состојба е таква да може со понатамошното летање да се влоши, службата за брза помош е должна да го запознае со тоа заболениот патник. Ако овој изјави дека сака да го продолжи летот на свој ризик, службата за брза помош ќе го констатира тоа во амбулантниот дневник и за тоа писмено ќе го известат капетанот на воздухопловот со кој лета тој патник.

Член 11

Со цел за превентива и спасување на патници и посада на воздухоплов, службата за брза помош е должна на воздухопловното пристаниште, при секое полетување и слетување на воздухоплов, да го обезбеди присуството на лекар или медицински техничар, заради укажување прва медицинска помош и санитарско возило за превоз во најблиската здравствена установа.

Член 12

Во случај на воздухопловна незгода на воздухопловно пристаниште во која дошло до повреда на лица, службата за брза помош е должна најитно да излезе на местото на незгодата, со санитарско возило и со потребни средства, заради укажување прва медицинска брза помош.

Службата за брза помош на аеродром е должна да соработува со службата за врска, со противпожарната служба, со здравствената служба и со службата за безбедност на аеродромот.

Член 13

При укажувањето на прва медицинска помош во случај на несреќа или незгода на цивилен аеродром, службата за брза помош е должна првата помош да им ја укаже на повредените според степенот на итноста и според итноста да го изврши и превозот на повредените до најблиската здравствена установа.

Член 14

Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок носителот на правото на користење на цивилен аеродром:

1) чија служба за брза помош не им укаже прва медицинска помош на заболени или повредени лица во случаите определени со овој правилник (член 8);

2) ако при полетување или слетување на воздухоплов на воздухопловното пристаниште не биде присутна на определеното место службата за брза помош, или ако таа служба при укажувањето на прва медицинска помош не се придржува за одредбите од чл. 10 и 11 на овој правилник.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната организација со парична казна до 200 динари.

Член 15

Работната организација што е носител на правото на користење на цивилен аеродром е должна во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник да ја организира и опреми службата за брза помош на аеродромот според одредбите од овој правилник.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 307/66—08
9 февруари 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски
Миљан Неорички, с. р.

85.

Врз основа на членот 11 став 4 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65 и 4/66), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО МЕБЕЛ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО ЧИИ НАБАВКИ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ

1. Како мебел во угостителството на чии набавки не се плаќа сојузен данок на промет во смисла на членот 11 став 3 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, се подразбира следниот мебел за општа намена од групата 75 на Номенклатурата на основните средства, и тоа:

- 751-11 Шкафови дрвени од сите видови
- 751-12 Кревети
- 751-13 Психи за спални
- 751-14 Каучи и отомани
- 751-15 Маси
- 751-16 Столици и клупи
- 751-17 Наслоњачи и фотелји
- 751-18 Креденци и витрини
- 751-19 Друг дрвен мебел, освен бесидки за облека
- 751-3 Луксузни соби (работна соба, трпезарија, спална)

- 751-41 Метални шкафови
- 751-42 Метални кревети
- 751-43 Метални умивалници
- 751-44 Метални маси
- 751-45 Метални столци
- 751-46 Метални фотелји
- 751-47 Метални клупи
- 753-31 Мадраци (дрвени и метали)

2. Мебелот наведен во точката 1 од оваа наредба може да биде изработен од разни материјали: дрво, метал, пластични материјали, па и тапациран со текстилен и пластичен материјал, со кожа, вештачка кожа и сл.

3. Ослободувањето од плаќање сојузен данок на промет се применува и на мебелот од точката 1 на оваа наредба што се користи за исти цели на бродови, во железнички вагони, овиони и други сообраќајни средства.

4. Ослободување од плаќање сојузен данок на промет не се применува на мебелот од точката 1 на оваа наредба, ако тој мебел се користи за уредување канцеларии и други административни простории во угостителството.

5. Набавката на мебелот од точката 1 на оваа наредба се врши под условите предвидени во членот 10 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет.

Ако мебелот од точката 1 на оваа наредба, набавен без плаќање сојузен данок на промет, се употреби за уредување канцеларии и други административни простории во угостителството мора да се пресмета и уплати сојузен данок на промет.

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1—2017/1
10 февруари 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

86.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување на височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Надоместокот за употреба на јавните патишта (во понатамошниот текст: надоместокот) чија височина е пропишана со Одлуката за определување на височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила (во понатамошниот текст: Одлуката), се плаќа за друмски моторни возила и нивните приклучни возила (во понатамошниот текст: возилото) за онаа година за која се врши првата регистрација на возилото односно продолжувањето на важењето на регистрацијата на возилото.

2. Ако регистрацијата на возилото се врши прв пат во текот на годината (прво пуштање на возило во сообраќај), надоместокот се плаќа за целиот период до крајот на годината сметајќи од денот на регистрацијата (сразмерен дел на вкупниот годишен надоместок), со тоа што во тој период влегува целото тримесечје во кое се врши регистрацијата на возилото.

3. Ако важењето на регистрацијата на возилото се продолжува во правото полугодиште, се плаќа целиот износ на годишниот надоместок, без оглед во кој месец на тоа полугодиште се врши регистрацијата на возилото.

Ако поради техничка неисправност на возилото или поради други причини важењето на регистрацијата на возилото не се продолжува и возилото не се користи во сообраќај во првото полугодиште, туку важењето на регистрацијата на возилото се продолжува во второто полугодиште, надоместокот се плаќа само за една половина од годината.

4. Ако авто-транспортно претпријатие го продолжува важењето на регистрацијата на возило, тоа плаќа, според точката 2 став 2 на Одлуката, надоместок во четири еднакви рати, и тоа: првата рата до 1 јануари, втората рата до 1 април, третата рата до 1 јули и четвртата рата до 1 октомври — во годината за која се продолжува важењето на регистрацијата на возилото.

5. Лице што привремено престојува во Југославија и привремено регистрира возило увезено од странство или набавено во Југославија, плаќа надоместок за оној период за кој важи регистрацијата на возилото, со тоа што во тој период влегува целото тримесечје во кое е извршена регистрацијата на возилото и целото тримесечје во кое истекува важењето на привремената регистрација.

Ако според важечките прописи за регистрацијата на моторни возила се изврши продолжување на важењето на привремената регистрација на возило, надоместок се плаќа за периодот на продолженото важење на регистрацијата, со тоа што во тој период да влегува и целото тримесечје во кое истекува важењето на продолжената регистрација, доколку според одредбата од ставот 1 на оваа точка не е платен надоместок за тоа тримесечје.

6. Надоместокот се уплатува во корист на посебната сметка бр. 840—950 — Надоместок за јавни патишта на друмски моторни возила, што е определена со Наредбата за уплата на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65).

7. Надоместокот се уплатува, по правило, посебно за секое возило.

Надоместокот се уплатува по пат на уплатница односно вирмански налог кај банката на чие подрачје се наоѓа седиштето односно престојувалиштето на имателот на возилото.

На грбот од уплатницата односно вирманскиот налог имателот на возилото го означува видот и марката на возилото, како и бројот на моторот — ако возилото прв пат се регистрира, односно регистарскиот број — ако се продолжува важењето на регистрацијата на возилото.

8. Авто-транспортни претпријатија и други иматели на возила што имаат поголем број возила, можат за сите возила од иста категорија за кои го продолжуваат важењето на регистрацијата да го уплатат надоместокот со една уплатница односно вирмански налог.

Како одделни категории возила, во смисла на оваа наредба, се сметаат: товарни возила (обични и специјални) товарни трицикли, автобуси (автобуси и комбибуси) работни возила (возила со радиоскопски уред, возила со кинематографски уред, авто-дигалки, дезинфекциони возила, подвижни ра-

ботилници и др.), приклучни возила (товарни приколки, патнички приколки на автобуси и работни приколки), влечни возила (влекачи и нивни полуприколки, трактори), специјални возила за превоз на определени лица, патнички автомобили (обични, специјални и комбинувани) моторцикли и скутери.

На грбот од уплатницата односно вирманскиот налог од ставот 1 на оваа точка имателот на возилото го означува бројот и датумот на спецификацијата на плаќањето од точката 10 на оваа наредба.

9. Еден исечок од уплатницата односно копија на вирманскиот налог имателот на возилото поднесува до надлежниот орган на внатрешните работи при првата регистрација на возилото односно при продолжувањето на важењето на регистрацијата на возилото, како потврда за платениот надоместок.

Како доказ за платениот надоместок авто-транспортно претпријатие при продолжувањето на важењето на регистрацијата на возилото му ги поднесува на надлежниот орган на внатрешните работи исечоците од уплатниците односно копиите на вирманските налози за платениот надоместок за изминатата година.

10. Ако со една уплатница односно со еден вирмански налог е уплатен надоместок за повеќе возила од иста категорија, кон исечокот на уплатницата односно кон копијата на вирманскиот налог мора да се приложи и еден примерок од спецификацијата на плаќањето.

Спецификацијата на плаќањето треба да содржи: број и датум, категорија и марки на возилата, регистарски броеви на возилата, носивост, број на седиштата односно сила на моторите на возилата, како и потпис на одговорното лице.

11. Исечокот од уплатницата односно копијата на вирманскиот налог и спецификацијата на плаќањето надлежниот орган на внатрешните работи ги прилага кон барањето за првата регистрација на возилото односно за продолжување на важењето на регистрацијата на возилото.

12. Ако имателот на возило не ја поднесе потврдата за платениот надоместок, надлежниот орган на внатрешните работи нема да ја изврши првата регистрација на возилото односно нема да го продолжи важењето на регистрацијата на возилото.

13. Распоредувањето на возило во одделни категории од точката 1 на одлуката се врши според југословенскиот стандард Моторни и приклучни возила. Дефиниции и класификации — ЈУС М.Н.0.010, што е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на друмските возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/60).

14. Влекач со една полуприколка се смета како едно товарно возило и за него според точката 1 под 5 одредбата под б) на Одлуката се плаќа надоместок според носивоста на полуприколката. Ако влекач има две или повеќе полуприколки, надоместокот за втората и за секоја понатамошна полуприколка се плаќа како за товарни приколки според точката 1 под 4 одредбата под а) на Одлуката.

15. За барањето за враќање на повеќе наплатениот износ на надоместокот решава општинскиот орган на управата надлежен за финансии.

Враќањето на повеќе наплатениот износ на надоместокот се врши од посебната сметка наведена во точката 6 на оваа наредба.

16. Според одредбите од точ. 1 до 4 став 2 и ставот 3 на членот 27 од Основниот закон за претпријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65 и 56/65), не се плаќа надоместок:

- 1) за друмските моторни возила на единиците или установите на Југословенската народна армија;
- 2) за патничките автомобили и за моторциклите на воените инвалиди од војните од членот 70 став 1 на Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65) и на мирновремениите воени инвалиди на кои се однесуваат одредбите од членот 70 став 1 на Законот за воените инвалиди

од војните, во смисла на членот 4 од Законот за мирнодопските воени инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 104/46, 106/47 и 42/59) — ако возилото служи за нивен личен превоз;

3) за патничките автомобили и за моторциклите на инвалидите на трудот со 80 или повеќе проценти телесно оштетување или кај кои постои телесно оштетување што има за последица неспособност на долните екстремитети (нозете) од 60 или повеќе проценти — ако возилото служи за нивен личен превоз;

4) за друмските моторни возила што комуналните стопански организации исклучиво или претежно ги користат во сообраќајот на градски улици и на патишта во населби за вршење на својата комунална дејност (градски сообраќај, градска чисто-та, водовод и канализација, дистрибуција на електрична енергија и јавно осветление и сл.);

5) за противпожарните моторни возила на професионалните противпожарни единици, противпожарните единици на доброволните противпожарни друштва, како и на противпожарните единици на работните организации што имаат противпожарна служба организирана според важечките прописи за заштитата од пожар;

6) за друмските моторни возила на странски дипломатски и конзуларни претставништва, ако ослободувањето од овој надоместок е предвидено со меѓународна спогодба или ако постои реципроцитет.

17. Кон барањето за ослободување од плаќање на надоместокот инвалидите му ги поднесуваат на општинскиот орган на управата надлежен за финансии следните исправи:

1) воените односно мирновремените воени инвалиди од 1 до 4 група — препис од правносилното решение со кое на инвалидот му е признаено својството на воен односно мирновремен воен инвалид, а по кое решение инвалидот прима инвалиднина во времето на поднесувањето на барањето;

2) воените односно мирновремените воени инвалиди од 5 и 6 група чиј инвалидитет се состои во оштетување на долните екстремитети (нозете) — препис од правносилното решение со кое на инвалидот му е признаено својството на воен односно мирновремен воен инвалид. Ако во решението нема податоци дека инвалидноста се состои во оштетување на долните екстремитети, инвалидот е должен да поднесе потврда од општинскиот орган на управата надлежен за социјална заштита дека неговиот инвалидитет се состои во оштетување на долните екстремитети;

3) инвалидите на трудот со 80 или повеќе проценти телесно оштетување или кај кои постои телесно оштетување што има за последица неспособност на долните екстремитети (нозете) од 60 или повеќе проценти (точка 16 под 3) — препис од правносилното решение со кое на инвалидот му е признаено својството на инвалид на трудот. Ако во решението нема податоци за процентот и природата на телесното оштетување, инвалидот на трудот е должен да поднесе потврда од општинскиот завод за социјално осигурување дека е инвалид на трудот со 80 или повеќе проценти на телесно оштетување, или дека постои телесно оштетување што има за последица неспособност на долните екстремитети (нозете) од 60 или повеќе проценти.

18. Решението за ослободување инвалид од плаќањето на надоместокот го донесува општинскиот орган на управата надлежен за финансии, и тоа важи 5 години од денот на донесувањето, а за инвалидите со привремено телесно оштетување тоа важи до денот до кој е предвидено траењето на тоа оштетување.

19. Инвалидите можат да бидат ослободени од плаќање на надоместок само за едно возило.

20. Инвалидите му ги поднесуваат на надлежниот орган на внатрешните работи при првата регистрација на возилото односно при продолжувањето на важењето на регистрацијата на возилото решението за ослободување од плаќање на надоместокот.

Надлежниот орган на внатрешните работи го прилага решението за ослободување од плаќање на надоместокот кон досието на возилото, што се води кон регистарот и картотеката на евиденцијата за регистрираните возила.

21. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за определување височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/63).

22. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 166/66-8

8 февруари 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

87.

Врз основа на членот 77 точка 1 од Основниот закон за радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

УПАТСТВО

ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА НА РАДИО-СТАНИЦИТЕ

1. Дозволите за работа на радио-станциите се издаваат според обрасците бр. 1, 2 и 3 што се напечатени кон ова упатство и негов се составен дел.

2. Образецот на дозволата за работа на радио-станцијата мора да содржи: назив на дозволата, со означување на прописот врз основа на кој е издадена дозволата; назив на органот на управата што ја издава дозволата, со означување на прописот врз основа на кој е овластен органот да ја издаде дозволата, назив и седиште на носителот на правото на користењето односно лично име и живеалиште на сопственикот на радио-станцијата; означување на повикувачкиот знак или другиот знак за идентификација, видот на емисијата, фреквентниот обем и дозволените фреквенции; промени во работата на радио-станцијата; рок на важењето на дозволата; број и датум на издавањето на дозволата; печат на органот на управата што ја издал дозволата и потпис на овластеното лице.

3. Образецот на дозволата за работа на радио-станцијата на воздухоплов, покрај податоците од точката 2 на ова упатство мора да содржи: натпис „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ со втиснат државен грб; име, ознака, тип и матичен аеродром на воздухопловот; вид (СБ, КБ и УКБ), сериски број, тип и сила на предавникот. Дозволата за работа на радио-станцијата на воздухоплов се издава според образецот бр. 1 — Дозвола за работа на радио-станцијата на воздухоплов.

Називот на дозволата за работа на радио-станцијата на воздухоплов мора да биде напишан на еден од јазиците на народите на Југославија и на англиски, француски и шпански јазик, а другиот текст на дозволата — со латиница на еден од соодветните јазици на народите на Југославија (член 35 став 3 од Основниот закон за радио-сообраќајот).

4. Образецот на дозволата за работа на аматерска радио-станцијата што ја користи Сојузот на радио-аматерите на Југославија и неговите членови, покрај податоците од точката 2 на ова упатство, мора да содржи: означување на локацијата на радио-станцијата; време на работата на радио-станцијата; податоци за предавникот и место за продолжување на важењето на дозволата.

Дозволата за работа на аматерска радио-станцијата се издава според образецот бр. 2 — Дозвола за работа на аматерска радио-станцијата.

5. Образецот на дозволата за работа на други радио-станции, покрај податоците од точката 2 на ова упатство, мора да содржи: означување на локацијата на радио-станцијата; вид на радио-станцијата; време на работата на радио-станцијата; податоци за предавниците и антената; намена на радио-станцијата и место за продолжување на важењето на дозволата.

Дозволата за работа на други радио-станции се издава според образецот бр. 3 — Дозвола за работа на радио-станцијата.

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка не се однесуваат на дозволите за работа на бродски радио-станции, чиј образец е пропишан со Правилникот за содржината и начинот на водење на бродските исправи и книгите на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/65 и 57/65).

6. Дозволите за работа на радио-станции издадени според досегашните прописи важат до истекот на рокот на важењето на тие дозволи.

Дозволите за работа на радио-станции издадени според досегашните прописи чиј рок на важењето не е ограничен мораат да се заменат со дозвоите пропишани со ова упатство, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на ова упатство.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2910/65—8

12 февруари 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

ГРБ НА СФРЈ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

Образец бр. 1
(формат 29,5 × 20,5 cm)

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИО-СТАНИЦА НА ВОЗДУХОПЛОВ
AIRCRAFT STATION LICENCE
LICENCE DE STATION D'AERONEF
LICENCIA DE LA ESTACION DE AERONAVE

издадена врз основа на Основниот закон за радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со Правилникот за радио-сообраќајот придоден кон Меѓународната конвенција за телекомуникациите, што е во сила

(Назив на органот на управата што ја издава дозволата)

ја издава оваа дозвола врз основа _____

(Назив и седиште на носителот на правото на користење односно лично име и живеалиште на сопственикот на радио-станцијата, на кој му се издава дозволата)

под следните услови:

Име и ознака на воздухопловот	Повикувачки знак	Тип на воздухопловот	Матичен аеродром на воздухопловот

Вид на предавникот (СБ, КБ и УКБ)	Сериски број и тип	Сила во W	Вид на емисијата	Фреквентен обем	Доделени фреквенции

Промени во работата на радио-станцијата:

Оваа дозвола важи од _____

Број на дозволата _____

(Датум и место на издавањето)

(М. П.)

(Потпис на овластеното лице)

Образец бр. 2
(формат 29,5 × 20,5 cm)

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА
НА АМАТЕРСКА РАДИО-СТАНИЦА

издадена врз основа на Основниот закон за радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со Правилникот за радио-сообраќајот придоден кон Меѓународната конвенција за телекомуникациите, што е во сила

(Назив на органот на управата што ја издава дозволата)

ја издава оваа дозвола врз основа

(Назив и седиште на носителот на правото на користење односно лично име и живеалиште на сопственикот на радио-станицата, на кој му се издава дозволата)

за работа на аматерска радио-станица категорија под следните услови:

Потесна локација	Повикувачки знак	Вид на емисијата	Време на работата

Податоци за предавниците:

Дозволени фреквенции:

Промени во работата на радио-станицата:

Оваа дозвола важи од _____ до _____

Број на дозволата _____

(Датум и место на издавањето) (М. П.) (Потпис на овластеното лице)

Важењето на дозволата се продолжува до:

Број _____

(Датум и место) (М. П.) (Потпис на овластеното лице)

Образец бр. 3
(формат 29,5 × 20,5 cm)

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИО-СТАНИЦА

издадена врз основа на Основниот закон за радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со Правилникот за радио-сообраќајот придоден кон Меѓународната конвенција за телекомуникациите, што е во сила

(Назив на органот на управата што ја издава дозволата)

ја издава оваа дозвола врз основа

(Назив и седиште на носителот на правото на користење односно лично име и живеалиште на сопственикот на радио-станицата, на кој му се издава дозволата)

под следните услови:

Потесна локација	Повикувачки знак или друг знак за идентификација	Вид на емисијата	Вид на радио-станицата	Време на работата

Податоци за предавникот и антената:

Дозволени фреквенции:

Намена на радио-станицата:

Промени во работата на радио-станицата:

Оваа дозвола важи од _____ до _____

Број на дозволата _____ (М. П.)

(Датум и место на издавањето) (Потпис на овластеното лице)

Важењето на дозволата се продолжува до:

Број _____

(Датум и место) (М. П.) (Потпис на овластеното лице)

88.

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство им издаде од 1 октомври до 31 декември 1965 година дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на добитокот, и тоа на:

1. Серум-заодот Калиновица, Загреб, за:

1) Thibenzole таблети, ad us. vet., пакувани во кутии со 50 таблети, под број 323.8-90/65 од 14 декември 1965 година.

2) Thibenzole прашок, ad us. vet., пакуван во кутии со 4 вреќичиња по 20 g прашок, под број 323.8-90/65-1 од 14 декември 1965 година.

3) Tonovet sol 3%, ad us. vet., пакуван во кутии со 5 ампули по 10 ml, под број 323.8-93/65 од 14 декември 1965 година.

2. Ветеринарниот завод во Земун, за:

1) Suva TB-Mukteswar вакцина за чума кај живината, ad us. vet., пакувана во ампули со разредувач за 25, 50, 100, 200 и 500 дози, под број 323.8-46/65 од 20 октомври 1965 година.

2) Suva TF — Mukteswar вакцина за чума кај живината, ad us. vet., пакувана во ампули со разредувач за 25, 50, 100, 200 и 500 дози, под број 323.8-48/65 од 21 октомври 1965 година.

3) K — LAVIR сува вакцина за чума кај свињите, ad us. vet., пакувана во ампули со разредувач за 5, 10, 20, 25 и 30 дози, под број 323.8-45/65 од 20 октомври 1965 година.

3. Ветеринарниот завод во Суботица, за:

1) Vibriocid T, ad us. vet., пакуван во шишенца од 250, 500 и 1.000 ml, под број 323.8-80/65 од 20 октомври 1965 година.

2) Вакцина за колера кај живината, ad us. vet., пакувана во шишенца од 50 и 100 ml, под број 323.8-52/65 од 20 октомври 1965 година.

3) Metrosept капсули I ad us. vet., пакувани во кутии со 10 капсули, под број 323.8-79/65 од 20 октомври 1965 година.

4) Metrosept капсули II, ad us. vet., пакувани во кутии со 10 капсули, под број 323.8-81/65 од 20 октомври 1965 година.

4. Индустриско-земјоделскиот комбинат „Серво михаљ“, Зрењанин, за:

Codrinal, ad us. vet., пакуван во шишенца од 50, 100 и 1.000 g, под број 323.8-56/65 од 20 октомври 1965 година.

5. Фабриката за лекови „Хемофарм“, Вршац, за:

Aviatrin, ad us. vet., пакуван во шишенца со 50 и 100 ml, под број 323.8-43/65 од 20 октомври 1965 година.

6. Институтот за серуми и вакцини „Торлак“, Белград за:

Poludin, ad us. vet., пакуван во кутии со ампули 6×2 ml, 6×5 ml и 6×10 ml, под број 323.8-66/65 од 14 декември 1965 година.

7. Фирмата „Carlo Erba“, Милано, Италија, за:

Прашок Neo-Tetrachlorin, ad us. vet., пакуван во кутии со 10 шишенца, под број 323.8-6/65 од 21 октомври 1965 година.

Застапник претпријатието „Yugoslavia Commerce“, Белград.

Бр. 0317—426/1
4 февруари 1966 година
Белград

Заменик сојузен
секретар за земјодел-
ство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

89.

Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/57 и 12/60), во врска со точката 2 под 11 од Решението за статистички испитувања од интерес за целата земја за 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/65), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ГОДИШНИОТ ОДМОР НА ЗАПОСЛЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО 1965 ГОДИНА

1. Од 1 до 15 март 1966 година ќе се спроведе анкета за користењето на годишниот одмор во 1965 година на територијата на Југославија.

Анкетата се спроведува заради добивање податоци за користењето на годишниот одмор на запослените работници надвор од местото на постојаниот престој, за должината како и за местото на користењето зависно од занимањето и личните доходи, заради определување на политиката за развој на домашниот туризам и рекреација на запослените работници.

2. Единица на посматрање во анкетата е избрано лице и членовите на неговото домаќинство во избрана работна организација.

3. Во спроведувањето на анкетата учествуваат:

1) Сојузниот завод за статистика, републичките заводи за статистика, покраинските заводи за статистика, околските и општинските заводи за статистика;

2) анкетари, како непосредни извршители на анкетата.

4. Податоците добиени со анкетата ќе служат исклучиво за статистички цели.

Анкетарите и другите лица што учествуваат во спроведувањето на анкетата се должни да го чуваат како службена тајна сето она што ќе го дознаат при спроведувањето на анкетата.

5. Работните организации што ќе бидат опфатени со анкетата се должни да го притоват материјалот врз основа на кој ќе можат анкетарите да го извршат изборот на лицата од точката 2 на ова решение. Избраните лица од точката 2 на ова решение се должни да ги дадат сите одговори што се бараат, и, во смисла на членот 21 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика, да даваат потполни и точни податоци за сето она што се бара во анкетата.

6. Патните трошоци и дневниците за спроведување на оваа анкета паѓаат на товар на средствата на Сојузниот завод за статистика.

7. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 95—1463
16 февруари 1966 година
Белград

Заменик директор
на Сојузниот завод за статистика,
Ибраим Латифиќ, с. р.

90.

Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/57 и 12/60), во врска со точката 2 под 1 и 2 од Решението за статистички испитувања од интерес за целата земја за 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/65), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА НЕТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ПО ЗАНИМАЊАТА И ЗА СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЗАПОСЛЕНИОТ ПЕРСОНАЛ**

1. Од 1 до 15 март 1966 година ќе се спроведе анкета за неговите лични доходи по занимањата и за стручното оспособување на запослениот персонал на територијата на Југославија.

Анкетата се спроведува заради добивање податоци за неговите лични доходи, за структурата на запослениот персонал и за институциите што во работните организации се занимаваат со проблематиката на стручното оспособување на работната сила.

2. Извештајната единица во анкетата е секоја избрана работна организација, а единица на посматрање во избраната работна организација е избрано лице што е во постојан работен однос.

3. Во спроведувањето на анкетата учествуваат:

1) Сојузниот завод за статистика, републичките заводи за статистика, покраинските заводи за статистика, околските и општинските заводи за статистика;

2) анкетари, како непосредни извршители на анкетата.

4. Податоците добиени со анкетата ќе служат исклучиво за статистички цели.

Анкетарите и другите лица што учествуваат во спроведувањето на анкетата се должни да го чуваат како службена тајна сето она што ќе го дознаат при спроведувањето на анкетата.

5. Работните организации што ќе бидат опфатени со анкетата се должни да го приготват материјалот врз основа на кој ќе можат анкетарите да го извршат изборот на лицата од точката 2 на ова решение и, во смисла на членот 21 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика, да даваат потполни и точни податоци за сето она што се бара во анкетата.

6. Патните трошоци и дневниците за спроведување на оваа анкета паѓаат на товар на средствата на Сојузниот завод за статистика.

7. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 95—1464
16 февруари 1966 година
Белград

Заменик директор
на Сојузниот завод за статистика,
Ибраим Латифиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТОГО**

I

Се назначува
Иво Клеменчиќ, амбасадор на СФРЈ во Република Гана, за извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Того, со седиште во Акра.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш,

У. бр. 3

10 февруари 1966 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За советник во Сојузниот извршен совет се назначува Душан Вуковиќ, досегашен директор на Сојузниот завод за цени.

Б. бр. 22
10 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ**

За генерален директор на Сојузниот завод за цени се назначува Горѓе Пеклиќ, досегашен потсекретар во Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 23
10 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 2 од Спогодбата помеѓу владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Советот за заемна економска помош за учествување на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во работата на СЕВ, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА ВО СОСТАВОТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ НА СЕВ**

1. Се разрешуваат од функцијата во националните делегации за учество во работата на постојаните комисии на СЕВ именувани со решението на Сојузниот извршен совет, Б. бр. 77/64, и тоа:

1) Миливое Хладник, — од функцијата заменик претседател на Националната делегација за учество во работата на Постојаната комисија на СЕВ за координација на научноистражувачката работа;

2) Реуф Браво, — од функцијата секретар на Националната делегација за учество во работа на Постојаната комисија на СЕВ за координација на научноистражувачката работа.

2. Се именуваат во националните делегации за учество во работата на постојаните комисији на СЕВ, и тоа:

1) за заменик претседател на Националната делегација за учество во работата на Постојаната комисија на СЕВ за координација на научно-истражувачката работа др Љубиша Адамовиќ, доцент на Економскиот факултет во Белград;

2) за секретар на Националната делегација за учество во работата на Постојаната комисија на СЕВ за координација на научно-истражувачката работа Мира Влаховиќ-Вајнбергер, научен соработник во Институтот за меѓународна политика и стопанство;

3) за член на Националната делегација за учество во работата на Постојаната комисија на СЕВ за валутно-финансиски прашања др Душко Анакиоски, директор во Сојузниот завод за стопанско планирање.

Б. бр. 20
10 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 19 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-ИНДИСКИОТ КОМИТЕТ ЗА СТОПАНСКА СОРАБОТКА

Во југословенскиот дел на Југословенско-индискиот комитет за стопанска соработка се именуваат, и тоа:

за претседател:

1) Никола Дуверовиќ, сојузен секретар за надворешна трговија;

за заменик претседател:

2) инж. Славко Баум, помошник сојузен секретар за надворешна трговија;

за членови:

3) Никола Миличевиќ, началник на управа во Државниот секретаријат за надворешни работи;

4) Михајло Сокиќ, самостоен стручен соработник во Сојузниот секретаријат за финансии;

5) Ахмет Тафрo, помошник генерален директор на Југословенската банка за надворешна трговија; за секретар:

6) Вера Пејновиќ, советник во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Б. бр. 18
10 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 51 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НЕКОИ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

1. Се разрешува од должноста член на Сојузниот комитет за туризам Воин Гузина, претседател на Сојузната комисија за нуклеарна енергија, назначен со решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 149 од 26 јуни 1965 година.

2. Покрај порано назначените членови на Сојузниот комитет за туризам, за членови на Сојузниот комитет за туризам се назначуваат:

1) Томислав Нишевиќ, член на Секретаријатот на Централниот комитет на Сојузот на младината на Југославија и претседател на Феријалниот сојуз на Југославија;

2) Момчило Сибиниовиќ, начелник на Службата за стопански односи во Државниот секретаријат за надворешни работи

3) Душан Шобот, претседател на Централниот одбор на Синдикатот на работниците од услужните дејности на Југославија.

Б. бр. 19
10 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 14 став 2 од Основниот закон за воведување 42-часовна работна седмица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ

1. За претседател и членови на Сојузната комисија за работно време што врши стручни работи во врска со спроведувањето и извршувањето на Основниот закон за воведување 42-часовна работна седмица, се именуваат, и тоа: за претседател:

Векиќ Гуро, заменик сојузен секретар за труд; за членови:

1) Андреевски Урош, потсекретар во Секретаријатот за труд на СР Македонија;

2) Авдиќ Алија, помошник секретар за труд на СР Босна и Херцеговина;

3) Блажевски Јордан, помошник сојузен секретар за земјоделство и шумарство;

4) Бодрожки Јандрија, потсекретар во Секретаријатот за труд на СР Хрватска;

5) Бујас Зоран, редовен професор на Универзитетот, Загреб;

6) Кекез Момир, директор на Заводот за продуктивност на трудот во Сараево;

7) Денисов Никола, заменик генерален директор на Комбинатот „Борово“ и член на Собранието на Сојузната стопанска комора;

8) Фазаринц Антон, лекар-специјалист на Заводот за здравствено ин техничко варност во Љубљана;

9) Гиновски Велимир, помошник сојузен секретар за индустрија и трговија;

10) Хаци-Митров Кочо, редовен професор на Универзитетот, Скопје;

11) Хан Стјепан, редовен професор на Универзитетот, Белград;

12) Хас Херта, советник генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање;

13) Јауковиќ Јосип, доцент на Универзитетот, Титоград;

14) Калуѓеровиќ Влажо, помошник секретар за труд, здравје и социјална заштита на СР Црна Гора;

15) Костиќ Живко, вонреден професор на Универзитетот, Белград;

16) Краљич Бранко, редовен професор на Универзитетот, Загреб;

17) Миклич Радо, помошник секретар за труд на СР Словенија;

18) Најдановиќ Боривое, член на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

19) Папиќ Тихомир, помошник секретар за здравје и социјална политика на СР Србија;

20) Поповиќ Света, директор на Институтот за економика на земјоделството во Белград;

21) Радуновиќ Драгутин, вонреден професор на Универзитетот, Белград;

22) Саксида Стане, стручен соработник на Институтот за социологија и филозофија на Универзитетот во Љубљана;

23) Велимировиќ Спасое, директор на Југословенскиот завод за продуктивност на трудот во Белград и претседател на Југословенската заедница на институциите за продуктивност на трудот и за унапредување на работењето;

24) Змијаревиќ Анте, помошник сојузен секретар за сообраќај и врски;

25) Жупанов Јосип, раководител на Одделението за индустриска социологија на Економскиот институт во Загреб.

2. Административните и стручните работи во врска со работата на Сојузната комисија за работно време ќе ги врши Сојузниот секретаријат за труд.

Р. п. бр. 21

10 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ФОТОГРАМЕТРИЈА

1. Во советот на Заводот за фотограметрија делегираат претставници:

1) Државниот секретаријат за народна одбрана;

2) Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија;

3) Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство;

4) Сојузната геодетска управа;

5) Сојузот на геодетските инженери и геометри на Југославија;

6) Градежниот факултет во Белград — Геодетскиот отсек;

7) Сојузната стопанска комора — Советот за сообраќај.

2. Органите и организациите од точката 1 на ова решение делегираат во советот на Заводот за фотограметрија по еден претставник.

Б. бр. 17

10 февруари 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

**НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА**

„Народне новине“ службен лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 26 од 29 јуни 1965 година објавуваат:

Одлука за избор на судии-поротници на Вишиот стопански суд во Загреб;

Правилник за начинот на водење на деловните книги на обврзниците на придонесот од занаетчиски дејности од интелектуални услуги;

Наредба за стопите на амортизацијата што се применуваат при утврдувањето на основните од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности;

Упатство за начинот на утврдување на штетата и за постапката за отпишување на придонесот од земјоделство поради елементарни непогоди;

Исправка на Одлуката за дополнење на Одлуката за определување на подрачјата односно местата пострадани поради поплави и за определување на општествено-политичките заедници во СР Хрватска што претрпеле штета поради поплави во октомври 1964 година.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 82. Одлука за задолжителна испорака на определени корисници електролитен бакар, електролитен цинк во блок, кадмиум, цинк-лим, рафинирано олово во блок, сребро, алуминиум во блок и метална жива | 133 |
| 83. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за водење на евиденција и за известувањето за издадените патни исправи и визи како и за обрасците на патните исправи и на барањата за издавање патни исправи и визи | 133 |
| 84. Правилник за службата на брза медицинска помош на цивилните аеродроми | 135 |
| 85. Наредба за определување што се смета како мебел во угостителството чии набавки се ослободени од плаќање сојузен данок на промет | 136 |
| 86. Наредба за начинот на плаќање на надоместоците за друмски моторни возила | 136 |
| 87. Упатство за обрасците на дозволите за работа на радио-станциите | 138 |
| 88. Список за средствата за заштита на добитокот за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија | 141 |
| 89. Решение за спроведување анкета за користењето на годишниот одмор на запослениите работници во 1965 година | 141 |
| 90. Решение за спроведување анкета за нето личните доходи по занимањата и за стручното оспособување на запослениот персонал | 142 |

Издава Новинска уставона „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1, Пошт. фах 226.
— Директор и одговорен уредник Љубедрог Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград